




| Чекори | Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации | Кофинансирани грантови за технолошки развој редовна постапка | Кофинансирани грантови за технолошки развој скратена постапка |
|--|---|--|---|
| Фаза на апликација | | | |
| Проектна апликација | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проектен буџет | ✓ | ✓ | ✓ |
| Биографии на членовите на тимот | ✓ | ✓ | ✓ (само доколку има промена во членовите на тимот) |
| Изјава за прифаќање на условите на ФИТР | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прашалник за животна средина | ✓ | ✓ | |
| Изјава за сопственичка структура на апликантот | ✓ | ✓ | |
| Тековна состојба | ✓ | ✓ | |
| План за транспарентност и комуникација | ✓ | ✓ | ✓ |
| Биланс на успех | ✓ | ✓ | |
| Потврда за бројот на вработени | | ✓ | |
| Изјава дека нема промена во задолжителна документација | | | ✓ |
| Изјава дека се работи за ист односно подобрен предлог проект | | | ✓ |
| Подобни трошоци за финансирање: | | | |
| Плати | ✓ | | |
| Опрема и потрошен материјал за истражување и развој | ✓ | ✓ (Опрема и алатки од ИКТ за истражување и развој) | ✓ (Опрема и алатки од ИКТ за истражување и развој) |
| Услуги за И&Р - поддоговори | ✓ | ✓ | ✓ |



| | | | |
|--|---|---|---|
| Услуги за И&Р - експерти/советници | ✓ | ✓ (Трошоци за техничка поддршка (експертиза)) | ✓ (Трошоци за техничка поддршка (експертиза)) |
| Надоместоци за подготовка и поднесување на пријава за патент, заштита на трговска марка и индустриски дизајн | ✓ | ✓ (Трошоци за сертификација, стандардизација, обезбедување квалитет, патент и други права од интелектуална сопственост) | ✓ (Трошоци за сертификација, стандардизација, обезбедување квалитет, патент и други права од интелектуална сопственост) |
| Маркетинг трошоци | ✓ | | |
| Консултанти | ✓ | | |
| Канцелариска и деловна поддршка (до 10% од вкупниот буџет) | ✓ | ✓ (Други оперативни трошоци директно поврзани со реализација на проектот - буџетската ставка нема ограничување во износ) | ✓ (Други оперативни трошоци директно поврзани со реализација на проектот - буџетската ставка нема ограничување во износ) |
| Трошок за градба/реновирање/изнајмување на хала/и | | ✓ | ✓ |
| Трошоци поврзани со подготовка и реализација на обуки и спроведување на план за подобрување на организациона структура | | ✓ | ✓ |
| Износ на финансиска поддршка | | | |
| Фитр ко-финансирање | 70% од вкупниот буџет (за микро и мали претпријатија) 60% од вкупниот буџет (за средни претпријатија) Износот на финансиска поддршка од ФИТР не треба да надмине 325,000.00 евра. | 30% од вкупниот буџет на проект Износот на финансиска поддршка од ФИТР не треба да надмине: 5 милиони денари за микро претпријатија односно 10 милиони денари за мали и средни претпријатија | 30% од вкупниот буџет на проект Износот на финансиска поддршка од ФИТР не треба да надмине: 5 милиони денари за микро претпријатија односно 10 милиони денари за мали и средни претпријатија |
| Ко-финансирање апликант | 30% од вкупен буџет (за микро и мали претпријатија) 40% од вкупен буџет (за средни претпријатија) | 70% од вкупен буџет | 70% од вкупен буџет |



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија



| Фази на евалуација: | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Административна проверка | ✓ | ✓ | |
| Фаза на претселекција | ✓ | ✓ | (се превземаат поените од претселекција добиени од претходниот повик на кој аплицирале) |
| Фаза на селекција | ✓ | ✓ | ✓ |
| Критериуми за оценување: | | | |
| Иновативност | ✓ | | |
| Капацитет на проектниот тим | ✓ | ✓ | ✓ |
| Квалитет на предлог проект | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потенцијал на пазар | ✓ | ✓ | ✓ |
| Влијание | ✓ | ✓ | ✓ |
| Технолошки напредок | | ✓ | ✓ |